

## ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

Број на оглас: **01/2018**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Охрид**

I.1.2) Адреса: **Димитар Влахов бр.57**

I.1.3) Град и поштенски код: **Охрид 6000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Лилјана Симоноска** Адреса на е-пошта: **[javni.nabavki@ohrid.gov.mk](mailto:javni.nabavki@ohrid.gov.mk)** Телефон/Факс: **046 262 493/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат **На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

II.1) Предмет на конкурсот:  
**Изработка на идејно архитектонско решение за реконструкција на плоштад „Чинар“ во Охрид**

II.2) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.3) Дали конкурсот ќе се реализира од група на договорни органи: **Не**

II.4) Референтна номенклатура (ОПЈН) **Не**

II.5) Подетален опис на конкурсот: **Види конкурсна документација и прикачени прилози кои се нејзин составен дел и кои ќе Ви помогнат при изработка на идејното решение.**

### ДЕЛ III: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

III.1) Конкурсот за избор на идејно решение е дел од постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги **Да**

Ако е ДА се наведуваат минималните услови за утврдување на способност

**Право на учество имаат домашни и странски правни лица регистрирани за вршење на дејноста- предмет на конкурсот и домашни и странски физички лица кои ги исполнуваат условите предвидени во конкурсната документација. Види конкурсна документација.**

III.2) Од учесниците на конкурсот се бара посебна стручна квалификација **Да**

Ако е ДА, да се наведе која

Лиценца „А“ за проектирање на градби од прва категорија - правни лица, Овластување „А“ за изработка на градби од прва категорија-физички лица,

III.3) Целосни и детални информации за критериумите што ќе се применуваат за избор на најдобро рангираниот план/планови или проект/проекти

**Економичност Функционалност Оригиналноост**

## **ДЕЛ IV: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Услови за доставување на планот/плановите или проектот/проектите:

IV.1.1) Плановите или проектите да се достават најдоцна до:

**03.05.2018 во 12:00 Место: Охрид**

IV.1.2) Доделување на награда/награди Да

Ако е ДА, да се наведе која/кои

**Прва награда 100.000.00 ден. Втора награда 30.000.00 ден. Трета награда 20.000.00 ден.**

IV.2) Имиња на членови на жири комисија:

Име/Имиња на членови на жири комисија
Билјана Ангелоска
Марија Коруновска
Татјана Стојческа

IV.3) Дополнителни информации

IV.4) Датум на објава: **27.03.2018**

IV.5) Краен рок за поставување прашања: **27.04.2018 15:30**

## **ДЕЛ V: ДОКУМЕНТИ**

## **ДЕЛ VI: ПОНИШТУВАЊА**

## **ДЕЛ VII: ПРИЛОЗИ**

## **ДЕЛ VIII: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ**